

ORIFLAME  
SWEDEN

Опушти се во  
зимските денови!

Важи од 15-25.1.2021  
Количествата се  
ограничени\*

# РАЗГАЛИ СЕ СО УБАВА КОЖА

Цветен букет што оддава прекрасен мирис на рози, инспириран од слатката романтика и прославувањето на љубовта!



① **Sparkling Love Сапун**  
Изненади и воодушеви со сапун во облик на срце! Со силен мирис на рози што ќе те инспирира да ја прославиш љубовта! Создава пена и остава прекрасен опивен мирис. 75 г  
**34954 99 ден.**

СЕКОЈ ЗА  
**59 ден.**

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Нанеси од пилингот на мокро лице, измасирај нежно, потоа измиј го лицето и исуши го со нежно тапкање со крпа.
2. Нанеси маска на целото лице, избегнувај ја областа околу очите. Почекај 5 минути и измиј се. Користи 1-2 пати неделно.

② **Pure Skin 2 во 1 пилинг и маска за лице**  
2 x 6 мл  
**32652 99 ден.**



Длабинско чистење на проблематичната кожа


# ИНСПИРИРАНО ОД ПРИРОДАТА ДА ЈА РАЗГАЛИ КОЖАТА

Со новата линија маски, за една употреба, на Love Nature, со суперсостојки и неодоливи мириси, негата на кожа е полесна од кога било, како и грижата за планетата. Маските се направени за забавно користење, па затоа пробај ги во различни комбинации на твоето лице!



① **35426 Love Nature Крем-маска за освежување на лицето, за сите типови кожа 10 мл 199 ден.**  
② **35427 Love Nature Гел-маска за блескаво лице, за сите типови кожа 10 мл 199 ден.**  
③ **35428 Love Nature Глинена маска за прочистување на лицето, за сите типови кожа 10 мл 199 ден.**

- Создадена да ја омекне кожата
- Помага за измазнување на линиите на кожата



• Создадена да ја направи кожата поблескава

• Помага да се намалат знаците на умор



- Помага за намалување на трагите од нечистотии
- Помага да се отстрани вишокот сјај

СЕКОЈА ЗА  
**69 ден.**

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанеси на лицето, избегнувајќи го делот околу очите. Остави ја 10 минути, а потоа нежно отстрани ја со крпа.

① Маска во практично мало пакување, со состав за една употреба!

# ОСВЕЖИ ГО ИЗГЛЕДОТ НА ОЧИТЕ



## ★ ГЛАВНИ СОСТОЈКИ

Освежувачки крем за очи со органско алое вера и кокосова вода. Посебно создаден да го хидрира и омекне нежниот предел околу очите и да ги намали знаците на умор и видливоста на темните кругови. Без алкохол и парабени, дерматолошки и офталмолошки тестиран и соодветен за сите типови кожа.

**Love Nature Гел за очи со алое вера и кокосова вода**  
15 мл

**35590**

~~329 ден.~~

**79 ден.**



ОВОШЕН И ЦВЕТЕН

бел јоргован, бршлен, индиска сандаловина



розов шампањ, роза, кедар

① **Sparkling Love Крем за раце**  
75 мл

**34955 249 ден.**


② **Lucia Ролон-дезодоранс**  
50 мл

**32460 249 ден.**



# НЕГУВАЈ СЕ КАКО БОЖИЦА

Инспирирана од грчката божица на љубовта и на убавината, колекцијата Irresistible Aphrodite е олицетворение на безвременска елеганција и привлечност. Те повикнува да се разгалиш со прекрасно уживање што ги воодушевува сетилата.



Златен ирис, цвет од портокал, ванила

Сјаен и сензуален флориентен мирис на опојни цветови од портокал, на врвот на нежно, цветно срце од роза, иланг-иланг и златни ириси, топејќи се во удобна основа на кедрово дрво, омекнат од допир со ванила.

**Irresistible Aphrodite Гел за туширање**  
250 мл

**35970 249 ден.**

**149 ден.**

# БРАН ЕГЗОТИЧНА СВЕЖИНА

Ревитализирај ја кожата со дуото богато со антиоксиданси освежувачки ананас и навлажнувачки пасифрус.



**Love Nature Ice Pops**  
**Освежителен гел за туширање со маракуја и ананас**

Сакаш да бидеш свежа од главата до петиците? Истуширај се со тропска и овошна свежина! Дозволи свежината на овој сочен антиоксидантен Гел за туширање да го разбуди твоето тело. Со освежителни екстракти од ананас и маракуја. 250 мл

**35936 299 ден.**

**149 ден.**

- Биоразградлива формула
- Формулиран со освежителни екстракти од ананас и пасифрус
- Нежно чисти и помага за омекнување и за измазнување на кожата

# ОСТАНИ СВЕЖ И ИЗГЛЕДАЈ НАЈДОБРО



ОРИЕНТАЛЕН ФУЖЕР

ананас,  
лаванда, тиса

48

ЧАСА НЕВЕРОЈАТНА ЦВРСТИНА

① North For Men Power Hold & Sleek Невидлив гел за коса 100 мл

34920

279 ден.

**149 ден.**

Збогатен со Arctic Pro Defence, овој екстракт од арктички корен е богат со антиоксиданти што ја штитат косата, додека истовремено ја одржуваат здрава и силна.


② North for Men Intense Парфимиран спреј за тело 100 мл

34486 449 ден.


**269 ден.**



ИЗГЛЕД СО ВОЛУМЕН



„НЕУРЕДЕН“ ИЗГЛЕД



ФОРМАЛЕН ИЗГЛЕД

КЛИКНИ ЗА ДА ДОЗНАЕШ ПОВЕКЕ

# ПОДГОТВИ СЕ ДА СЕ СООЧИШ СО ДЕНОТ



Хидратантниот гел ќе го задржи нивото на хидратација и ќе те освежи.

① North For Men Subzero 2 во 1 хидратантен гел 50 мл

35877

299 ден.

② Feet Up Advanced Спреј што штити од триење 100 мл

33035

499 ден.

8 ОД 10 СЕ СОГЛАСУВААТ ДЕКА ШТИТИ ОД ПЛУСКАВИЦИ\*

\* Тестирано од 5 испитаници што носеле чевли без чорапи и отворени чевли

Создадено со користење на Pro-Shield Технологијата што и дава на кожата свиленакато чувство без лепливост.

НАЧИН НА УПОТРЕБА


Како се користи: Испрскaj рамномерно на стапалата и на прстите.

СЕКОЈ ЗА **209 ден.**



# ЛЕСЕН НАЧИН ДО МАЗНА КОЖА

Мазен слој од восок за ефикасно отстранување влакна



- Дејствува и на кратки
- влакненца  
Со природен
- пчелин восок  
Дерматолошки  
тестирано



**Silk Beauty Восочни ленти за отстранување влакна од телото**

Содржи 8 двострани ленти за депилација + 2 влажни марамчиња + упатство за употреба.

**32598 569 ден.**

**279 ден.**

# ЛЕСНИ ЧЕКОРИ ДО СОВРШЕНА БРАДА!



ГЛАВНА СОСТОЈКА

## Маслото од кедар

ќе додаде ниво на софистицираност, ја храни косата, но обликувањето зависи од тебе!

① North For Men Mane Attraction Лосион за нега на брада  
75 мл

35888 529 ден.

② North For Men Mane Attraction Хранливо масло за брада  
30 мл

35933 529 ден.

Секој за  
**289 ден.**



North for Men Лосион за смирување и масло за хранење на брада ќе ја омекне, ќе ја задржи еластичноста на одделните влакна и ќе помогне при иритација на кожата.

# ОТКРИЈ ГО СОВРШЕНСТВОТО

• Клинички докажано моментално ја намалува појавата на брчки<sup>†</sup> и<sup>†\*</sup> враќа сјајот на кожата.<sup>††</sup>

• **ColourCorrect** комплекс за природен изглед.

• Со **ProSkin** заштита од загадување и со **СПФ 18**

<sup>†</sup> Клинички докажано, 26% го намалува бројот на брчки.

<sup>††</sup> Клинички докажано, го зголемува сјајот на кожата за 5 пати.



## Giordani Gold MasterCreation Пудра

Течна пудра што клинички докажано за миг ти овозможува помладешки изглед и истовремено прави да изгледаш беспрекорно и природно, а кожата ја измазнува и негува. Со лесна луксузна текстура, СПФ 18-заштита и состојки што штитат од загаден воздух. 30 мл

**999 ден.**

**449 ден.**



# ПРЕПУШТИ СЕ НА БЕЗВРЕМЕНСКИОТ ИЗГЛЕД НА УСНИТЕ

**Giordani Gold Iconic Кармин СПФ15**  
4 г

**649 ден.**

30452  
Raspberry  
Blush

30458  
Copper  
Shine

30453  
Fuchsia  
Divine

30459  
Cherry  
Love

30454  
True  
Red



30458 Copper Shine

**Giordani Gold Jewel Кармин**  
4 г

**649 ден.**

40657  
Pearl  
Nude

40663  
Royal  
Ruby

40658  
Rose  
Quartz

40664  
Purple  
Sapphire

40661  
Lustrous  
Amber



40658 Rose Quartz

**Giordani Gold MasterCreation Кармин**  
4 г

**649 ден.**

41761  
Vanilla  
Cream

41762  
Subtle  
Peach


41763  
Refined  
Plum

41765  
Exquisite  
Rouge



41763 Refined Plum

СЕКОЈ ЗА  
**299 ден.**




32326  
Dark  
Burgundy

32326 Dark Burgundy

## Giordani Gold Iconic Matte Кармин

Раскошно богат кремаст кармин со мат финиш за јака, интензивна боја и целосна покривност. Збогатен со арганово масло за долготраен комфор во текот на целиот ден\*. СПФ 12. 4 г

**649 ден**





# ОБНОВИ ЈА КОСАТА

Веднаш го олеснува чешлањето, ја негува косата и овозможува лесно обликување.



## Еleo Маска за коса

Маска за интензивно потхранување на косата, со природни масла од арган, роза и чичка и витамин Ф. Луксузна формула за обновување на јачината и враќање на мазноста и сјајот на косата. За сите типови коса. 125 мл

38413 ~~699 ден.~~

**279 ден.**



### НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ

Еднаш неделно, замени го регенераторот со богата регенеративна маска. Маската остави ја 3-5 минути и исплакни ја.

# Наплив на цветна свежина во урбаната џунгла

За романтична прошетка



За да го намалиме нашето влијание врз природата, сите пакувања Sensity се изработени од рециклирана пластика.



## Sensity Pink Bloom Колонска вода во спреј

Освежителна колонска вода во спреј за целото тело, со раскошен цветен мирис. Шишето е изработено од рециклирана пластика. 200 мл

34525 ~~799 ден.~~

**279 ден.**



### ЦВЕТНО-ОВОШЕН

круша,  
божур, миск



НИСКО КОНЦЕНТРИРАН МИРИС

# БИДИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВНИМАНИЕТО!

On the Edge е мирис со женствена кожа, смел и заводлив акорд, сместен во шишенце што е одраз на бунтовната жена што го носи.



ОРИЕНТАЛЕН ДРВЕНЕСТ  
КИЛИБАРЕН

портокал, црна темјанушка, женствен акорд на кожа



СРЕДНО КОНЦЕНТРИРАН МИРИС




**On The Edge Тоалетна вода**

Мирис со женствен, смел и заводлив акорд на кожа, сместен во шишенце што е одраз на бунтовната жена што го користи. 50 мл

**33963 1229 ден.**

**439 ден.**



## ЈА СЛАВИМЕ ЉУБОВТА



ГЛАВНА СОСТОЈКА

Центифолија роза е едно од најблагородните цвеќиња. Се одликува со малку восочни, сензуални тонови, многу ценети од парфемерите во светот.

**Volare Moments**  
Парфимирана вода  
50 мл

**35661 1199 ден.**




ЦВЕТЕН РОЗА ТЕМЈАНУШКА

роза центифолија, османтус, ирис



ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН МИРИС



## ПОКАЖИ ЈА ТВОЈАТА ЖЕНСТВЕНА ПРИРОДА



ГЛАВНА СОСТОЈКА

Овој лесен и свеж мирис на роза ги доловува долгите летни ноќи. Ливчињата, одбрани со љубов од грмушките од розата, се ставаат во алкохол и се претвораат во екстракт - со што се овозможува моменти на прошетка помеѓу цветните цвеќиња.

**Volare**  
Парфимирана  
тоалетна вода  
50 мл

**30025**

**1229 ден.**



ЦВЕТНИ НОТИ

темјанушка, ливчиња од роза, кожа



ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН МИРИС

СЕКОЈ ЗА  
**439 ден.**

# ОДЛИЧЕН ПОДАРОК ЗА ОПУШТАЊЕ ВО ТЕКОТ НА ЗИМАТА



**Празничен сет со шолја и чорапи**  
Волумен на шолјата: 300 мл, димензии: 10 см (висина) x 8.8 см (дијаметар), чорапи - должина на стапало: 21-23 см

136572 ~~1099 ден.~~  
**499 ден.**



Празнична шолја, совршена за уживање со симпатични чорапи што ќе топло чоколадо!  
300 мл.



Неодоливо меки и те згреат во зимските денови!  
Една големина

Чорапите се украсени со симпатични топчиња!



Сетот е спакуван во празнична кутија со простор за празнична честитка, подготвен за подарување!

# ОСВЕТЛИ ЈА ПРОСТОРИЈАТА СО ВООДУШЕВУВАЊЕ

За најдолгата ноќ во годината, оваа свеќа е неопходен атрибут за пријатна атмосфера. Запали ја **оваа убаво мирислива** свеќа за да го зголемиш празничното расположение!

**Orange Bliss Свеќа**  
Големина на свеќата: 80 x 90 мм,  
тежина: 200 г, состојки: 100% соја и природен минерален восок, време на горење: до 45 часа.

136573 ~~799 ден.~~  
**399 ден.**



# СМИРУВАЧКА УДОБНОСТ



## ГЛАВНА СОСТОЈКА

Маслото од арника се користи со векови поради неговите антивоспалителни својства. Познато е по тоа што помага за обнова, заздравување и нега на сувата кожа.

①

До 48 часа  
заштита + грижа  
за пазувите

① **Activelle Comfort**  
Антиперспирантен  
ролон-дезодоранс  
50 мл

**33139 279 ден.**

②



② **Крем за раце  
со масло од  
арника**  
75 мл

**34926**

**229 ден.**

## КАКО СЕ КОРИСТИ:

### Нанеси на сувата кожа

на лицето, лактите, дланките, усните, колената или на стапалата. Нанесувај секогаш кога е потребно.



③

③ **Tender Care**  
Балсам  
15 мл

**1276 399 ден.**

## СЕТ ОД 3 ПРОИЗВОДИ ЗА УБАВИНА

(антиперспирантен ролон-  
дезодоранс + крем за раце +  
балсам) за само

# 329 ден.

Шифра на сетот: **138569**